



Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

Скопје, 30 декември 2024 година

Соопштение за печатот

Позначајни движења кај каматните стапки на банките и штедилниците¹: ноември 2024 година

- Просечната каматна стапка на вкупните кредити, во ноември 2024 година, забележа месечен и годишен пад од 0,02 п.п. и 0,12 п.п., соодветно, и изнесува 5,36%. Просечната каматна стапка на вкупните депозити изнесува 2,12% и е зголемена за 0,05 п.п. и 0,38 п.п. на месечно и на годишно ниво, соодветно.
- Во ноември, просечната каматна стапка на новоодобрените кредити² изнесува 4,82% и оствари месечен раст од 0,01 п.п., во услови на годишен пад од 0,56 п.п. Просечната каматна стапка на новопримените депозити е намалена за 0,04 п.п. на месечна основа и изнесува 2,80%, при годишен раст од 0,52 п.п.

Табела 1. Каматни стапки на вкупните и на новите кредити и депозити

	10.2023	11.2023	12.2023	1.2024	2.2024	3.2024	4.2024	5.2024	6.2024	7.2024	8.2024	9.2024	10.2024	11.2024
во % на годишно ниво														
Вкупни кредити	5.49	5.48	5.47	5.55	5.52	5.50	5.51	5.49	5.47	5.46	5.44	5.41	5.38	5.36
Корпоративен сектор	5.37	5.36	5.33	5.44	5.40	5.35	5.35	5.31	5.26	5.23	5.20	5.15	5.09	5.05
Домаќинства	5.60	5.59	5.59	5.65	5.64	5.65	5.65	5.65	5.66	5.67	5.66	5.66	5.66	5.66
Новоодобрените кредити	5.55	5.38	5.21	5.22	5.35	4.98	5.47	5.19	5.08	5.12	5.04	4.98	4.81	4.82
Корпоративен сектор	5.71	5.39	5.30	5.21	5.25	4.73	5.57	5.16	4.95	4.96	4.90	4.78	4.65	4.68
Домаќинства	5.28	5.35	5.02	5.26	5.45	5.40	5.33	5.26	5.29	5.34	5.28	5.27	5.17	5.03
Вкупни депозити	1.67	1.74	1.79	1.72	1.76	1.80	1.82	1.86	1.88	1.93	1.96	2.01	2.07	2.12
Корпоративен сектор	1.96	2.23	2.06	2.07	2.08	2.12	2.11	2.21	2.25	2.28	2.20	2.34	2.42	2.68
Домаќинства	1.64	1.69	1.76	1.69	1.73	1.76	1.79	1.81	1.84	1.89	1.93	1.97	2.02	2.05
Новопримените депозити	2.32	2.28	2.37	2.22	2.31	2.46	2.54	2.36	2.52	2.76	2.43	2.60	2.84	2.80
Корпоративен сектор	1.51	1.71	2.19	2.02	2.19	2.52	2.61	2.38	2.39	3.03	1.99	2.14	2.75	2.43
Домаќинства	2.57	2.46	2.42	2.30	2.35	2.42	2.52	2.36	2.55	2.68	2.76	2.79	2.89	2.88

Извор: НБРСМ.

¹ Под „каматна стапка“ се подразбира пондерирана просечна каматна стапка искажана во проценти на годишно ниво. За подетално објаснување види ја методологијата

http://www.nbrm.mk/content/statistika/Monetarna%20statistika/metodologija/Metodologija_MIR_07_2018_mak.pdf


² Во однос на каматните стапки на новоодобрените кредити / новопримените депозити се карактеристични променливи движења. Ваквите движења на каматните стапки произлегуваат од промените на обемот на новите депозити/кредити (којшто од месец во месец може позначително да се менува), како и од новодоговорената каматна стапка.



Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

1. Каматни стапки на корпоративниот сектор³

- Во ноември 2024 година, просечната каматна стапка на вкупните кредити на корпоративниот сектор е намалена за 0,04 п.п. и изнесува 5,05%. Надолната промена произлегува од падот кај сите компоненти: каматните стапки на денарските кредити со валутна клаузула (за 0,19 п.п.), каматните стапки на кредитите во странска валута (за 0,02 п.п.) и каматните стапки на денарските кредити без валутна клаузула (за 0,01 п.п.). Анализирano на годишно ниво, оваа каматна стапка е намалена за 0,31 п.п.



Извор: НБРСМ.

- Каматната стапка на новоодобрените кредити на корпоративниот сектор, овој месец, изнесува 4,68% и забележа месечен раст од 0,03 п.п. Анализирano по валута, промената во целост се должи на зголемените каматни стапки на денарските кредити без валутна клаузула (за 0,11 п.п.), додека каматните стапки на денарските кредити со валутна клаузула и кредитите во странска валута се намалени (за 0,19 п.п. и 0,10 п.п., соодветно). Каматната стапка на новоодобрените кредити на корпоративниот сектор е намалена за 0,71 п.п. на годишна основа.



Извор: НБРСМ.


³ За потребите на ова соопштение, корпоративниот сектор ги опфаќа нефинансиските институции (јавни и останати).



Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

- Во ноември, просечната каматна стапка на вкупните депозити на корпоративниот сектор оствари месечен раст од 0,26 п.п. и изнесува 2,68%. Нагорната промена е резултат на зголемените каматни стапки на сите компоненти, и тоа: каматните стапки на депозитите во странска валута (за 0,28 п.п.) и каматните стапки на денарските депозити без и со валутна клаузула (за 0,25 п.п. и 0,22 п.п., соодветно). Во споредба со ноември претходната година, оваа каматна стапка е повисока за 0,45 п.п.
- Каматната стапка на новопримените депозити⁴ на корпоративниот сектор, овој месец, изнесува 2,43% и на месечно ниво е намалена за 0,32 п.п. Притоа, падот се должи на намалувањето на каматните стапки на денарските депозити без валутна клаузула (за 0,34 п.п.), во услови на непроменети каматни стапки на денарските депозити со валутна клаузула и раст на каматните стапки на депозитите во странска валута (за 0,17 п.п.). На годишно ниво, каматната стапка на новопримените депозити на корпоративниот сектор е зголемена за 0,72 п.п.

2. Каматни стапки на домаќинствата⁵



Извор: НБРСМ.

- Во ноември 2024 година, каматната стапка на вкупните кредити на домаќинствата изнесува 5,66% и е непроменета во споредба со претходниот месец. Анализирано на годишна основа, оваа каматна стапка е зголемена за 0,07 п.п.


⁴ Во графиконот што се однесува на каматните стапки на новопримените депозити на корпоративниот сектор, прекилот во сериите податоци кај каматните стапки во денари со валутна клаузула се должи на тоа што во дадени месеци банките и штедилниците не примиле таков вид депозити од корпоративниот сектор.

⁵ За потребите на ова соопштение, домаќинствата опфаќаат: физички лица, самостојни вршители на дејност и непрофитни институции коишто им служат на домаќинствата.



Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

- Овој месец, просечната каматна стапка на новоодобрените кредити на домаќинствата е намалена за 0,14 п.п. на месечна основа и изнесува 5,03%. Падот е резултат на намалените каматни стапки на денарските кредити без и со валутна клаузула (за 0,28 п.п. и 0,10 п.п., соодветно), додека каматните стапки на кредитите во странска валута се зголемени (за 0,06 п.п.). Споредено на годишна основа, оваа каматна стапка бележи пад за 0,32 п.п.



Извор: НБРСМ.

- Во ноември, каматната стапка на вкупните депозити на домаќинствата бележи зголемување за 0,03 п.п. и изнесува 2,05%. Растот се должи на повисоките каматни стапки на денарските депозити без валутна клаузула и депозитите во странска валута (за 0,04 п.п. и 0,02 п.п., соодветно), додека каматните стапки на денарските депозити со валутна клаузула се намалени (за 0,11 п.п.). Во споредба со истиот месец претходната година, каматната стапка на вкупните депозити на домаќинствата е зголемена за 0,36 п.п.
- Каматната стапка на новопримените депозити на домаќинствата⁶, овој месец, изнесува 2,88% и оствари пад од 0,01 п.п. Промената во целост произлегува од намалените каматни стапки на депозитите во странска валута (за 0,11 п.п.), при непроменети каматни стапки на денарските депозити без валутна клаузула. Во ноември, кај банките и штедилниците не се евидентирани новопримени денарски депозити со валутна клаузула. Каматната стапка на новопримените депозити на домаќинствата е повисока за 0,42 п.п. на годишно ниво.

⁶ Во графиконот што се однесува на каматните стапки на новопримените депозити на домаќинствата, прекилот во сериите податоци кај каматните стапки во денари со валутна клаузула се должи на тоа што во дадени месеци банките и штедилниците не примиле таков вид депозити од домаќинствата.



Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

Придружни информации

Временски серии податоци: годишни, квартални и месечни податоци за пондерираните каматни стапки на банките и штедилниците

http://www.nbrm.mk/statistika_na_kamatni_stapki.nspix

Методолошки објаснувања:

http://www.nbrm.mk/content/statistika/Monetarna%20statistika/metodologija/Metodologija_MIR_07_2018_mak.pdf

Следни објавувања: Календар на објавување податоци

http://www.nbrm.mk/content/statistika/kalendar/Kalendar_na_objavuvanje_podatoci.pdf

Месечни податоци за каматните стапки: 31 јануари 2025 година (референтен пресек заклучно со декември 2024 година).

За новинарски прашања, ве молиме контактирајте со лицата од Кабинетот на гувернерот.

За подетални информации во врска со објавените статистички податоци, побарајте нè на: contact.statistika@nbrm.mk или на телефонскиот број 02/3215-235 лок. 108/110.